



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-11 за огласи 101-11 1-39 1-331

Среда, 31 август 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XVI

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— диниари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 228. — Телефони: централа 28-010 28-417 и 28-838, Администрација 28-276. Продавно одделение 22-610.

503.

Врз основа на членот 37 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 44 алинеја 10 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со Комитетот за надворешна трговија, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗЛИКИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Наредбата за постапката за регулирање на определени разлики од работењето со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/59) во точката 7 на крајот на текстот место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „со тоа што ќе се применува тоа и натаму при решавањето на барањата за правдање на бонификациите, отписите, провизиите и другите разлики при извозот и увозот на стоки и услуги, што ѝ биле поднесени на Народната банка пред 21 мај 1959 година како ден на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59)“.

Во истата точка по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На барањата за правдање на бонификациите, отписите, провизиите и другите разлики при извозот и увозот на стоки и услуги, поднесени на Народната банка почнувајќи од 21 мај 1959 година, ќе се применуваат одредбите од оваа наредба, со тоа што на оние од тие барања и на оние пријави од точката 1 на оваа наредба, кај кои Народната банка ќе утврди дека нивниот подносител пред 21 мај 1959 година без оправдани причини извршил потешка повреда на обврските што произлегуваат од договор или од пропис, на поради тоа дошло до признавање на бонификации или други разлики на странски содоговорач, ќе се применуваат одредбите од Решението за правдање на бонификациите, отписите, провизиите и другите разлики при извозот и увозот на стоки и услуги.“

2. Точката 8 се брише.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-18077/2

16 август 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

504.

Врз основа на членот 14 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55, 29/57 и 20/60), во согласност со претседателот на Комитетот за надворешна трговија, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО И ЗЕЛЕНЧУКОТ НАТОВАРЕН ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВАГОНИ НА ТЕСЕН КОЛОСЕК

1. Контролата на квалитетот на овошјето и зеленчукот наменет за извоз што е натоварен во железнички вагони на тесен колосек ќе се врши на железничките станици Белград и Алипашин Мост.
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4817/1

20 август 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

505.

Врз основа на членот 4 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Каустички печен ксилолит за градежништвото	— — —	JUS B.C1.080
Технички раствор на магнезиум-хлорид за градежништвото	— — —	JUS H.B2.200
Ксилолитни подови. Дефиниција, видови и квалитет	— — —	JUS U.F3.010
Ксилолитни подови. Подлога	— — —	JUS U.F3.020
Ксилолитни подови. Подложен ксилолит (блиндит)	— — —	JUS U.F3.030
Полнила за ксилолитни подови	— — —	JUS U.M9.020

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди задолжително се применуваат од 1 јануари 1961 година.

Бр. 17-3700

24 август 1960 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

506.

Врз основа на членот 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛОБНИ СИНЦИРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ваљчести синцири — — — —	JUS M.C1.820
Ваљчести синцири за зголемени оптоварувања — — — —	JUS M.C1.821
Ваљчести синцири со долги де- лови — — — —	JUS M.C1.822
Кушкести синцири — — — —	JUS M.C1.830
Синцири со сворњаци — лесни	JUS M.C1.840
Синцири со сворњаци — тешки	JUS M.C1.841
Плочести синцири — — — —	JUS M.C1.850

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди задолжително се применуваат од 1 декември 1960 година.

Бр. 12-3702
24 август 1960 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

507.

Врз основа на членот 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕ- НИТЕ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА ТРАНСФУ- ЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ НА КРВ И ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Гумени делови на опремата за трансфузија на човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори JUS L.M5.500

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овој југословенски стандард задолжително се применува од 1 декември 1960 година.

Бр. 10-3701
24 август 1960 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1960 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУ- ТУНОТ ОД РОДОТ НА 1960 ГОДИНА

Во точката 1 оддел Б под 1, кај класата VI место: „70“ треба да стои: „80“.

Исправката на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1960 година објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/60 не важи.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Белград, 16 август 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за гарантираните цени на житото од родот на 1961 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО ОД РОДОТ НА 1961 ГОДИНА

Во точката 6 во вториот ред место зборовите: „земјоделски“ треба да стои: „стопански“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Белград, 15 август 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за давање во закуп — на граѓани и на граѓански правни лица — на предмети што сочинуваат основни средства на стопанските организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП — НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА — НА ПРЕДМЕТИ ШТО СОЧИНУВААТ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во точката 8 став 2 наместо зборот: „Ставовите“ треба да стои зборот: „Становите“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансииите, Белград, 3 август 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за легитимацијата на контролорот на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА УПАТСТВОТО ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА КОНТРОЛОРОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈО- ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Во образецот на легитимација на контролорот на квалитетот (трета страна), во редот во кој се цитираат броевите на „Службен лист на ФНРЈ“, наместо бројот: „2/60“ треба да стои бројот: „20/60“.

Од Сојузниот пазарен инспекторат, Белград, 3 август 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување на југословенските државјани во работен однос со странство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВО РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСТВО

Во точката 2 став 1 ознаката на точката „2“ треба до се брише и првите два реда текст да се заменат со текстот:

„Придонесот од претходниот став се плаќа покрај придонесот за социјално осигурување што го“.

Во првиот ред на следниот став пред текстот да се стави ознака на точката: „2“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Белград, 23 август 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за условите за финансирање на зголемените трошоци на изградбата на магистрални патишта, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИЗГРАДБАТА НА МАГИСТРАЛНИ ПАТИШТА

Во точката 4 став 4 наместо зборот: „примаат“ треба да стои зборот: „признаат“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Белград, 23 август 1960 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

I

Се отповикува

Иво Вејвода од должноста на извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Велика Британија.

II

Се назначува

Срѓа Прица, досегашен државен потсекретар за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Велика Британија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

17 август 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 13 од 30 април 1960 година објавува:

Уредба за извршување на општествените планови и на буџетите на укинатите општини за 1960 година;

Упатство за постапката за регистрирање на договорите за работа на куќните помошнички;

Правилник за организацијата и работата на техничките секции за патишта.

Во бројот 14 од 14 мај 1960 година објавува:

Наредба за дополнение на Наредбата за обврската за пријавување на живеалиштето и престојот;

Решение за измена на Решението за именување општински изборни комисији на територијата на НР Црна Гора;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за еден одборник на Општинскиот собор на Народниот одбор на општината Плав;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за два одборника на Соборот на производителите на Народниот одбор на општината Плав;

Исправка на Законот за вршење приватна професионална здравствена дејност.

Во бројот 15 од 25 мај 1960 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на минималните и максималните даночни норми на општинскиот данок на промет;

Одлука за определување Секретаријат за општа управа на Извршниот совет на Народното собрание на НР Црна Гора да основе испитни комисији за управни службеници;

Правилник за измена и дополнение на Правилникот за полагање на завршниот испит во гимназијата;

Правилник за оценувањето и напредувањето на учениците на основно училиште.

Во бројот 16 од 31 мај 1960 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работата на Секретаријатот за сообраќај и патишта на Извршниот совет на Народното собрание на НР Црна Гора;

Уредба за основавање Центар за здравствена заштита на мајката и детето;

Правилник за оценување и напредување на учениците на гимназијата;

Решение за основавање Републички завод за урбанизам;

Решение за именување претседател, потпретседател и членови на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Црна Гора.

Во бројот 17 од 9 јуни 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за основавање Економски факултет во Титоград, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за просветно-педагошката служба, со текст на истиот закон.

Во бројот 18 од 22 јуни 1960 година објавува:

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за органите и за постапката за разграничување на шумите во општествена сопственост од шумите во сопственост на приватни лица;

Одлука за определување бројот на членовите на советот за внатрешни работи при испоставите за внатрешни работи во НР Црна Гора.

Во бројот 19 од 18 јули 1960 година објавува:

Одлука за минималните градежни и хигиенски услови за оданочување на зградите за живеење на селото;

Одлука за продолжување важењето на Одлуката за определување надоместок за користењето на планинските пасишта во општо-народниот имот за 1959 година;

Одлука за определување количините вино и ракија што можат да се трошат во домаќинството без плаќање данок на промет;

Одлука за определување хонорар од час на хонорарните наставници во стручни и виши училишта што не се во работен однос со училиштата;

Правилник за минималните технички и хигиенско-технички услови на деловните простории, опремата и уредите на одморалиштата;

Упатство за стопанските дејности што како споредни можат да се вршат во угостителските претпријатија и дукани;

Исправка на Законот за основавање Економски факултет во Титоград;

Исправка на Законот за просветно-педагошката служба.

Во бројот 20 од 23 јули 1960 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Геодетската управа на НР Црна Гора;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на најразвиени општини во НР Црна Гора и за рамките за положајните плати на секретарите на одделни народни одбори на општините;

Решение за Заводот за физикална медицина и рехабилитација „Др Симо Милошевиќ“ — Игало — Херцеговина;

Решение за определување местата во кои приватни угостителски дукани не можат да се основаат;

Решение за измени и дополненија на Решението за височината на надоместоците за ветеринарни услуги на територијата на НР Црна Гора;

Исправка на Правилникот за оценувањето и напредувањето на учениците на основно училиште;

Исправка на билансот на Претпријатието за проектирање Титоград.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 23 од 9 јули 1960 година објавува:

Упатство за начинот на облогот и наплатата на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските производители;

Упатство за вршење на меринизација со природно вкрстосување;

Правилник за одредување минимум техничка опрема за вештачко осеменување на крави;

Упатство за начинот на водењето на евиденцијата за лицата осигурени по Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители;

Упатство за здравствената легитимација на земјоделските производители;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување.

Одлука за посебниот придонес за здравствено осигурување.

Во бројот 24 од 15 јули 1960 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за сместување деца во други семејства, со текст на истиот закон.

Указ за прогласување на Законот за државните празници на Народна Република Македонија, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволните противпожарни друштва, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за Вишата школа за социјални работници, со текст на истиот закон;

Одлука за доделување средства од резервниот фонд на Народна Република Македонија на Тетовска околија.

Одлука за разрешување и избирање членови на Советот на Адвокатската комора во Скопје;

Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за народен пратеник;

Препорака за мерките за унапредување на физичката култура во НР Македонија;

Правилник за условите под кои можат да се колат јагњиња од типот на мерино;

Правилник за дополнување на Правилникот за одредување на стручно-теоретските предмети во стручните училишта;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржани во изборната околија Пробиштип на 19 јуни 1960 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, одржани во изборната околија Гевгелија на 20 јуни 1960 година;

Исправка на Прилогот на Правилникот за организацијата и работата на Заводот за стопанско планирање на НРМ.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 503. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за постапката за регулирање на определени разлики од работењето со странство — — — — — | 717 |
| 504. Наредба за определување на местата за вршење на контрола на квалитетот на овошјето и зеленчукот натоварен во железнички вагони на тесен колосек — — | 717 |
| 505. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — | 717 |
| 506. Решение за југословенскиот стандард за гумени делови на опремата за трансфузија на човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори — — — — — | 718 |
| 507. Решение за југословенските стандарди за зглобни синџири — — — — — | 718 |
| Исправка на Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1960 година — — — | 718 |
| Исправка на Наредбата за гарантираните цени на житото од родот на 1961 година — | 718 |
| Исправка на Наредбата за давање во закуп — на граѓани и на граѓански правни лица — на предмети што сочинуваат основни средства на стопанските организации — | 718 |
| Исправка на Упатството за легитимацијата на контролорот на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз — — | 718 |
| Исправка на Наредбата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување на југословенските државјани во работен однос со странство — — — — — | 719 |
| Исправка на Наредбата за условите за финансирање на зголемените трошоци на изградбата на магистрални патишта — — | 719 |

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“ Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ. Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод Белград